

# **ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ**

## **Член 1**

Во Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“, број 19/2004), во член 2, по точка 29 се додаваат две нови точки „30“ и „31“ кои гласат:

„30. "Јавна набавка во електронска форма" е набавка која се спроведува преку електронски систем за јавни набавки.

31. "Електронски систем за јавни набавки" е компјутеризиран систем во општа употреба достапен на интернет, кој се користи со цел да се овозможи поголема ефикасност и економичност во областа на јавните набавки“.

## **Член 2**

Во член 11 став 3, по зборот: „годината“ се додаваат зборовите: „во електронска форма“.

## **Член 3**

По член 12 се додава нов наслов и член 12-а кои гласат:

„Форма на јавни набавки

### **Член 12-а**

Јавната набавка може да се спроведува во писмена или електронска форма“.

## **Член 4**

Во член 30 став 3, зборовите: „може да“ се бришат.

## **Член 5**

Во член 40 став 1 алинеја 3, зборовите: „надлежниот суд“ се заменуваат со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“.

## **Член 6**

Во член 66, ставот 5 се менува и гласи: „Претходната согласност, Бирото ја издава врз основа на доставената документација кон барањето и ја утврдува формалната исполнетост на условите за спроведување на истата“.

## **Член 7**

Во член 67 став 2, зборовите: „доделени за дополнителни работи“ се бришат.

## **Член 8**

По Дел VI се додава нов Дел VI-а и пет нови члена 80-а, 80-б, 80-в, 80-г, 80-д кои гласат:

„VI-а. Јавна набавка во електронска форма

### **Член 80-а**

Јавната набавка во електронска форма се спроведува во постапката на отворен и ограничен повик согласно одредбите на овој закон и Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.

#### Член 80-б

Со електронскиот систем за јавни набавки мора да се обезбеди:

а) комуникацијата и размената, како и складирањето на информациите да се спроведува на начин со кој ќе се обезбеди интегритетот на податоците и доверливоста на понудите и барањата за учество да бидат зачувани, а набавувачите да ја прегледуваат содржината на понудите и барањата за учество само откако ќе истече временскиот рок утврден за нивно поднесување;

б) информациите кои се однесуваат на спецификации неопходни за електронско поднесување на понуди и барање за учество, вклучително и шифри, да бидат достапни на понудувачите и кандидатите.

Видот и начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки го пропишува министерот за финансии.

#### Член 80-в

Електронските уреди кои се користат за комуницирање преку електронскиот систем за јавни набавки, како и нивните технички карактеристики, мораат да се недискриминаторски, општо достапни и оперативни со производите на информатичката и комуникациска технологија кои се во општа употреба и да не го ограничуваат пристапот на понудувачите и кандидатите во постапката за јавни набавки.

#### Член 80-г

Спроведувањето на јавната набавка во електронска форма задолжително се наведува во одлуката и повикот за јавна набавка.

Кога јавната набавка се спроведува во електронска форма, увидот во тендерската документација, измените и дополнувањата на тендерската документација и одговорите на дополнителните прашања на понудувачите и кандидатите (член 37, 38 и 39), документите за финансиска, економска и техничка способност (член 40 и 41), дополнувањата и појаснувањата на понудувачите и кандидатите во врска со поднесените документи и невообичаено ниската цена на понудата (член 45 и 52), барањето за учество (член 60), поканата за поднесување на понуда (член 63) и поднесувањето на понудата (член 78, 79 и 80), како и другата комуникација и размена на информации помеѓу набавувачот и понудувачот, односно кандидатот се врши преку електронскиот систем за јавни набавки.

Доколку документите и другите писмена од став 2 на овој член не постојат, односно не можат да се обезбедат во електронска форма, понудувачите и кандидатите истите можат да ги достават во писмена форма во роковите пропишани со овој закон.

#### Член 80-д

За секоја јавна набавка во електронска форма набавувачот е должен да го извести Бирото најмалку 15 дена пред испраќањето на повикот за објавување“.

#### Член 9

Во член 81 став 2, зборот: „набавката“ се заменува со зборот „понудата“.

#### Член 10

Во член 107 став 1, по алинеја 11 се додава нова алинеја која гласи:

„- не го извести Бирото за јавната набавка во електронска форма согласно со член 80-д“.

### **Член 11**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.